

НЕОТЕЛ - коментари

Прилог 1-Фиксна телефонија Точка 1 А. Малопродажба

Со предлог измените на извештајот, беспотребно се навлегува технологијата која ја користат операторите, а притоа се наведени технологии кои се застарени и нивната примена наскоро ќе згасне. Сметаме дека извештаите треба да бидат технички неутрални

Одговор АЕК: Коментарот не се прифаќа Во Извештаите кои што Агенцијата ги проследува на барање на релевантни европски институции содржат и показатели за технологијата преку која се обезбедува услугата.

Прилог 3-Изнајмени линии Точка 1 А. Малопродажба

Предлог измените на „Извештајот за обезбедување на изнајмени линии“ се деталзира според начинот на пренос на услугата. Неотел не располага во ваква база на податоци и во моментот не е во можност да направи извештај со актуелно бараните податоци. Ретроспективно не располагаме со софтверски ресурси со кои би можеле да ги обезбедиме овие податоци. За да може да ги изготвиме податоците кои ги барате со предлог измените, ќе ни биде потребен период најмалку од 1 година, како би се усогласиле и би ги надоградиле постоечките системи и бази на податоци.

Одговор АЕК: Коментарот не се прифаќа Во Извештаите кои што Агенцијата ги проследува на барање на релевантни европски институции содржат и показатели за технологијата преку која се обезбедува услугата.

Прилог 3-Изнајмени линии Точка 1 Б. Големопродажба

Неотел не води евиденција на своите сервиси по должина, така што не е во можност да даде вакви податоци. За да се започне со евидентирање на ваков тип на податоци, ќе биде потребна надградба на системите и базите на податоци, а тоа претставуваат дополнителни и непредвидени трошоци за Неотел. Со ова непланирано би се оптоварил буџетот на Неотел.

Одговор АЕК: Коментарот се прифаќа. Образецот се дополни со Големопродажба на Терминирани и преносни сегменти на изнајмени линии по брзини со цел да може да биде пополнет од старана на алтернативните оператори на пазарот на изнајмени линии. Делот од Образецот што се однесува на преносни и терминирани сегменти по должина соодветствува на референтната понуда за терминирани и преносни сегменти за изнајмени линии и е наменета да се пополнува од страна на операторот со значителна пазарна моќ на релевантниот пазар.

Прилог 4-Пристап на интернет Точка 9 А. Малопродажба

Сметаме дека нема потреба на толкава поделба и предлагаме да се намали опсегот на брзини

9.1 <2Mbps

9.2 2Mbps<download<10 Mbps

9.3 10Mbps<download<20 Mbps

9.4 >20Mbps

Одговор АЕК: Коментарот се прифаќа Точка 9 од Прилог 4 се прилагоди согласно барањата и Извештаите кои што Агенцијата ги проследува на барање на релевантни европски институции.

Прилог 4-Пристап на интернет Точка 10 А. Малопродажба

Во време кога трендот во светот, а и кај нас, е постигнување на големи пристапни брзини и неограничен сообраќај, се доведува во прашање целта на овој податок како и корисноста од негова анализа. Предлагаме овој податок да не биде предмет на обработка.

Одговор АЕК: Коментарот не се прифаќа индикаторот е потребен со цел да се види како расте консумацијата на интернет сообраќајот со развојот на апликациите кои побаруваат поголеми пристапни брзини. Истиот податок е предмет на анализи и кај други Регулатори во Европа.

Прилог 9-Мрежа Точка 3.1 А. Малопродажба

Дали овде се мисли на „Територија“?

Одговор АЕК: Коментарот се прифаќа

Прилог 9-Мрежа Точка 4.1 Б. Големопродажба

Склучено договор, во Неотел се третираат како доверлива деловна информација.

Поради природата на извештајот од недоверлив карактер (предмет на јавна анализа и објавување на податоци), предлагаме името на операторите да не биде предмет на обработка на овој извештај, бидејќи во спротивно Агенцијата за електронски комуникации навлегува со регулацијата во делот на деловните односи, што е спротивно на СТО и ЕУ директиви за слободна трговија.

Одговор АЕК: Коментарот се прифаќа

Прилог 9-Мрежа Точка 9.12 Б. Големопродажба

Предлагаме точка 9.12 да се исфрли од овој извештај, бидејќи не постои можност да се каже колку има потенцијална оптичка мрежа.

Одговор АЕК: Коментарот не се прифаќа, податокот што го бараме е согласно референтната понуда за пристап и согласно правилникот за пристап до специфични мрежни средства.